


ACAD-BAU е програмско решение за архитекти и градежници, кој овозможува професионално дизајнирање и обработка на цртежи во високоградбата. Со интуитивниот и иновативен пристап ви нуди голема заштеда на време при изработка на цртежите, нивната прецизност и меѓусебната поврзаност на објектите пак и намалена можност на грешки која е сведена на минимум. Корегирањето на проектите се одвива удобно и овозможена е изработка на пописи(предмер) –сите на **Македонски јазик!**


ACAD-BAU XP

Што знае ACAD-BAU?


ACAD-BAU ви помага при дизајнирањето на објектите, овозможува соединување на сите замисли, работи по правилата на DIN стандардите и ги подржува сите видови конструкции до детали.



Сидовите, вратите, прозорите и скалите преставуваат архитектурни елементи кои се поврзуваат со останатите и создаваат едноставна целина.




Промените односно поправките на проектите се брзи и едноставни и се одвиваат исто така на веќе поврзаните објекти.



Во секој момент можете да ги проверите количините и со тоа посредно трошоците на проектот. Сите податоци се на располагање во табелата за едноставни пресметки.

Основи, фасади, пресеци и детали изработуваме во Layout и се разбира сами реагираат на сите промени во моделното подрачје.




ACAD-BAU посебно внимание посветува за сигурна обработка и припрема на цртежи за соработниците – посредувате различни цртежи документи со значајни времески заштеди.


ACAD-BAU корисна алатка за подобрување на продуктивноста. Заштедете време како почетник или професионалец со сите технолошки предности, доследно и модерно изработена програма!

ЗОШТО ACAD-BAU?


Со проектот може да почнете веднаш! Работното време за припрема е минато.. Моќни градежни елементи се на располагање и со еден клик при внесувањето може да ги менуваме, како на пр. замена на еднослоен ѕид со повеќеслоен при тоа интелегентно ги изведува сите поселични промени во цртежот – при. детали на веќе внесени прозори и врати.



Котите реагираат автоматски на ново внесените или променетите објекти и самостојно се прилагодуваат на размерот (мерката) и степенот на детелирање.



Потребната контрола над промените е минимална – можностите за грешка се значајно мали!



Работата станува забавна и повеќе време може да намениме за идејата и обликувањето.

Ако имате прашања, на нив ќе ви одговори продавачот со директна помош до производителот. Одговорите се брзи и квалитетни.



Не сте обврзани за купување надоградба. Ако сакате одредена верзија да испуштите тоа може да го направите.



Сами одлучите се кога ќе инвестирате. Развојот на програмот ACAD-BAU во секој случај оди напред како во предходните 20 години!